



"Постојано ние од нешто се откажуваме. Се откажавме од манастирот 'Прохор Пчињски' и сега не ни дозволуваат да одиме да положиме венец. Изградивме друг објект во Пелинце. До кога ние ќе градиме нови историски објекти?", прашува чичко Сотир Митрев.

■ Пишува:  
Жаклина МИТЕВСКА



ВЛАДАТА ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМЕ МЕРКИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА, СОТИР МИТРЕВ

Чичко Сотир Митрев е Македонец од Австралија, донатор и голем хуманист, активист на македонската заедница. Шеснаесет години е претседател на Австралиско-македонската хуманитарна организација, преку која во татковината испраќа помош во храна и во облека. Живее во Мелбурн, но секоја година доаѓа во Македонија, зошто како што и самиот вели: "Македонија постојано ми е во срцето". Кон неа ме влече носталгијата, но и желбата да му помогнам на мојот народ кој минува низ тешки времиња. Македонците се соочуваат со проблеми од економски, политички, безбедносен план..."

Поради сè она што чичко Сотир го прави за овдешните Македонци, тој е чест гостин во македонските медиуми во Австралија. Би ги издвоиле македонските весници Today - Денес и Australian Macedonian weekly (AMW), потоа македонското радио "Три пати Зет", македонското радио "24 часа", а и на државното радио "Пленти Вали" ѝ се отстапува простор на македонската хуманитарна организација, но и на македонската заедница воопшто.

Оваа година, како и претходната, чичко Сотир го посети гробот на трагично починатиот претседател Борис Трајковски и положи венец. За средбите со сега веќе покојниот Трајковски, тој вели:

"Борис Трајковски ни остава во срцето. Кога пред две години дојде во Австралија, јас го пречекав на аеродро-

мот. Дојде за да ја отвори македонската кабелска телевизија. Имаше многу народ, а јас тогаш прв пат се запознав

со него и станавме пријатели. Деновиве купив 50 книги-Монографијата на Борис Трајковски. Сакам книгата да се рашири во Австралија, односно неа да ја има секој тамошен Македонец, зошто таков човек нема да се роди. Лично за мене, Борис не е починат, тој вечно ќе живее во моето срце".

Годинава во Македонија чичко Сотир го донесе културно-уметничкото друштво "Илинден" од црквата "Света Петка", Рок Даел - Сиднеј. И него го однесе да го види вечното почивалиште на Трајковски. Потоа чичко Сотир организираше прием во Клубот на пратениците, на кој присуствуваа стотина луѓе, по што следуваа настапот на ова културно-уметничко друштво на плоштадот во Скопје, каде што децата изиграа десеттина ора.

# МАКЕДОНИЈА МИ Е



СОТИР МИТРЕВ ГО ПРЕДВОДИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОТО ДРУШТВО ОД СИДНЕЈ

"Децата беа пречекани со аплаузи. Се собра многу народ, кој се воодушевуваше на нивниот настап. Потоа отидовме на игранка во Општина Кисела Вода, која траеше од 23 часот до 2 часот наутро", вели Сотир.

Децата биле сместени во хотелот "Бристол", а сега кај роднините во Битола и најверојатно во Македонија ќе останат уште еден месец.

## БЕЗУСПЕШЕН ОБИД

Чичко Сотир по петти пат се обиде да го посети своето родно место Росен - Егејска Македонија, но безуспешно. Приказната се повтори, грчките службеници не го пуштија да ја помине грчката граница.

"Откако ми ја зеда патната исправа ми рекоа да почекам петнаесеттина минути. Потоа еден од службениците ме внесе во канцеларијата и ми вели: Вие сте се обиделе и минатата година да влезете во Грција, иако знаете дека не

вате да го посетам родното место? Затоа што две години пред смртта на Борис, во Охрид, имаше средба на која наши претставници од Германија, Франција, јас ја претставував Австралија, се согласивме да ѝ помогнеме на сиромаштијата во Македонија, затоа ли не ме пуштате во Грција. Ние не можеме да направиме ништо, ми велат, тоа е во надлежност на државата, ако ние те пуштате ќе си ја изгубиме работата", ни го објаснува чичко Сотир разговорот воден на границата.

Иако тој има и австралиска патна исправа, ниту со неа не му дозволуваат да влезе во Грција. Минатата година протестираше до австралиската Влада, но годинава не го сто-



# ВО СРЦЕТО

Ви дозволуваат. Им велам: јас ништо не знам, вие треба да знаете. На тоа службеникот ми објаснува: можеш да се јавиш и да се жалиш во Атина. Му велам: не јас, туку вие таму ќе телефонирате. Му ги давам весниците и му велам: гледај, зошто не ми дозволу-

рил тоа, зошто му било речено таков е Законот на Грција и тие не можат ништо против тоа.

Чичко Сотир го посочува примерот како протестираше бугарската држава кога на двајца нејзини државјани не им било дозволено да влезат



ВЕНЕЦ ЗА БОРИС ТРАЈКОВСКИ

во Грција.

Сотир прашува зошто ние им дозволуваме на Грците слободно тука да се шетаат и да веат грчки знамиња, а ние за да одиме во Грција мораме да плаќаме и да бидеме изложувани на непријатни моменти на грчката граница.

## МЕРКИ ЗА РЕШАВАЊЕ

За барањата на Албанците во Република Македонија, кои секојдневно се зголемуваат, чичко Сотир вели:

"Јас немам ништо против Албанците, Ромите, Србите... сите ние заеднички треба да ја градиме Република Македонија. Но, ако некој бара држава во држава, ја имаат Албанија, Бугарија, Србија..."

За ситуацијата во Кондово, Сотир потенцира дека нашата Влада треба да преземе мерки и да ја реши.

Нашата држава има проблеми и со соседите. Бугарите не ни ја признаваат нацијата, Грците не ни го признаваат

името, Србите не ни ја признаваат црквата...

За овие проблеми господинот Митрев потенцира:

"Ние постојано од нешто се откажуваме. Се откажавме од манастирот 'Прохор Пчињски' и сега не ни дозволуваат да одиме да положиме венец. Изградивме друг објект во Пелинце. До кога ние ќе градиме нови историски објекти?", прашува чичко Сотир.

"Грција - додава тој - не сака да нè признае како народ, ние за нив не постоиме. Им пречи името на Александар Македонски... Ситуацијата со Бугарите е уште полоша, им пречиме и на Србите..."

Во однос на политиката во Македонија, чичко Сотир вели дека нема да ја критикува Владата, но таа треба да преземе мерки за надминување на сиромаштијата, да отвори фабрики и да вработи луѓе. А тој и натаму ќе продолжи со своите активности несебично да им помага на својот народ и на својата држава.



"ИЛИНДЕН" ОД РОК ДАЕЛ - СИДНЕЈ